

Службен весник

на Република Македонија

Број 119

28 јуни 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2914. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	2	2921. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	5
2915. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	3	2922. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	6
2916. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	3	2923. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	6
2917. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	4	2924. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	6
2918. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	4	2925. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	7
2919. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	5	2926. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	7
2920. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	5	2927. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.....	8
		Огласен дел.....	1-8

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2914.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јуни 2016 година.

Бр. 08-3006/1
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и 27/16), во членот 98-г став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- невработеното лице кое сака да го вработи, во последните две години, да не било претходно вработено кај работодавач кој има сопственичка, организациска или управувачка поврзаност со работодавачот кој ќе користи мерка за ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход;“.

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 датата „15 март 2015” се заменува со датата „15 мај 2016”.

Член 2

Во членот 98-ѓ став 1 во алинеја 2 по зборот „години” се додава записка и зборовите: „кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно со мерката предвидена во овој член”.

Член 3

Во членот 98-е став 4 се менува и гласи:

„Работодавачот е должен да не го намали вкупниот број на вработени за кои не користи ослободување за целиот период за кој е ослободен од плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, освен во случаи на смрт или пензионирање, а во спротивно е должен да го врати целиот износ на средствата за коишто бил ослободен во периодот до намалувањето на бројот на вработените.”.

Ставот 5 се брише.

По ставот 6 кој станува став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврдил дека работодавачот сторил неправилност од одредбите на овој закон, работодавачот нема да може повеќе да поднесува барање за ослободување од плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, согласно со овој закон.”.

Член 4

Во членот 98-ж по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Агенцијата на 1 и 15 во месецот врши проверка на бројот на вработените кај работодавачот кој ги користи мерките од членовите 98-г, 98-д и 98-ѓ од овој закон и доставува податоци до Управата за јавни приходи.”.

Ставот 3 станува став 4.

Член 5

Барањата за ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход ќе можат да се поднесат најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, во кој период ќе треба да започне и користењето на ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход по поднесеното барање.

Член 6

Остварените права по поднесените барања за ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход остварени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат да се користат под услови и на начин согласно со Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 56/15).

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË
PAPUNËSISË

Neni 1

Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 dhe 27/16) në nenin 98-g në paragrafin 1 pas alinesë 1 shtohet alinea e re 2, si vijon:

„- personi i papunësuar të cilin dëshiron ta punësojë, në dy vitet e fundit, të mos ketë qenë i punësuar paraprakisht tek punëdhënësi i cili ka lidhshmëri pronësore, organizuese

ose menaxhuese me punëdhënësin i cili do të shfrytëzojë masë për lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe/ose tatim persona mbi të ardhurat.”.

Në alinenë 2 e cila bëhet aline 3: data “15 mars 2015” zëvendësohen me datën “15 maj 2016”.

Neni 2

Në nenin 98-gj në paragrafin 1 në alinenë 2 pas fjalës “vite” shtohet presje dhe fjalët: “i cili së paku tre muaj para punësimit nuk ka pasur të themeluar marrëdhënie pune në pajtim me masën e paraparë në këtë nen”.

Neni 3

Në nenin 98-e paragrafi 4 ndryshon si vijon:
“Punëdhënësi është i detyruar të mos e zvogëloj numrin e përgjithshëm të të punësuarve për të cilët nuk shfrytëzon lirim për të gjithë periudhën për të cilin është i liruar nga pagesa e kontributeve për sigurim të detyrueshëm social dhe/ose tatim personal mbi të ardhurat, përveç në raste të vdekjes ose pensionimit, kurse në të kundërtën është i detyruar ta kthejë të gjithë shumën e mjeteve për të cilat ka qenë i liruar në periudhën deri në zvogëlimin e numrit të të punësuarve.”

Paragrafi 5 shlyhet.

Pas paragrafit 6 i cili bëhet paragraf 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon:

“Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i punës ka konstatuar se punëdhënësi ka kryer parregullsi nga dispozitat e këtij ligji, punëdhënësi nuk do të mund më tej të parashtojë kërkesë për lirim nga pagesa e kontributeve për sigurim të detyrueshëm social dhe/ose tatim personal mbi të ardhurat, në pajtim me këtë ligj.”.

Neni 4

Në nenin 98-zh pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Agjencia më 1 dhe 15 të muajit bën kontrollin e numrit të të punësuarve tek punëdhënësi i cili i shfrytëzon masat nga nenet 98-g, 98 - d dhe 98-gj të këtij ligji dhe dorëzon të dhëna te Drejtoria e të Hyrave Publike.”.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Neni 5

Kërkesat për lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe/ose tatimi personal mbi të ardhurat do të mund të parashtrohen më së voni në afat nga një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, periudhë në të cilën do të duhet të fillojë dhe shfrytëzimi i lirimit nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe/ose tatimi personal mbi të ardhurat pas kërkesës së parashtruar.

Neni 6

Të drejtat e realizuara sipas kërkesave të parashtruara për lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe/ose tatimi personal mbi të ardhurat të realizuara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë të shfrytëzohen nën kushte dhe në mënyrë në pajtim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 56/15).

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2915.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	5	270,928

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2916.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Економски факултет – Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2917.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Факултет за биотехнички науки – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2918.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Технички факултет – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2919.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Педагошки факултет – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2920.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Факултет за туризам и угостителство - Охрид.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/6
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2921.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Факултет за безбедност – Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/7
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2922.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Правен факултет - Кичево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/8
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2923.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Технолошко-технички факултет - Велес.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/9
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2924.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-808-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Ветеринарен факултет – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/10
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2925.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-808-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/11
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2926.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-808-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Јавна научна установа Институт за тутун Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/12
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2927.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-808-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, за потребите на Ви-сока медицинска школа – Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4733/13
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016119